



The project is funded by the European Union.



The project is implemented by:



ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ  
CENTER FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



## РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

<b>Област</b>	Заштита на правата за приватност
<b>Наслов</b>	Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот
<b>Вид на договор/ Категорија</b>	2022/441-711
<b>ИПА компонента/(национална или регионална)  Програмска година</b>	ЕИДХР Поддршка на граѓанското општество преку шеми за поддршка засновани на одредена земја, во Северна Македонија 2021
<b>Главен апликант и ко-апликанти</b>	Главен апликант – <a href="#">Центар за правни истражувања и анализи</a> Ко-апликант – <a href="#">Македонско здружение на млади правници</a>
<b>Контекст</b>	<p><a href="#">Уставот на Република Северна Македонија</a> (PCM) го гарантира правото на приватност на граѓаните во согласност со <a href="#">Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи</a>. PCM исто така го усвои <a href="#">Законот за ратификација на Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматска обработка на лични податоци</a>.</p> <p>Во февруари 2020 година беше усвоен нов <a href="#">Закон за заштита на лични податоци</a> (Службен весник на РСМ Бр.294/21) со цел усогласување на националното законодавство со општата регулативата за заштита на личните податоци на ЕУ (GDPR) како највисок правен стандард во овој домен. И покрај тоа што <a href="#">Агенцијата за заштита на лични податоци</a> (АЗЛП) има примарна надлежност да врши надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци, како и заштита на темелните права и слободи на физичките лица во однос на обработката на нивните лични податоци, судството и јавното обвинителство имаат клучна улога во заштита на човековите права во онлајн просторот вклучително и правото на приватност. Согласно правото на ЕУ и националното законодавство, секој субјект на лични податоци има право на ефективна судска заштита кога смета дека се повредени неговите права како резултат на обработка на неговите лични податоци. Во такви околности, неопходно е да се осигура дека правосудството е во тек со динамиката и предизвиците во информатичкиот сектор поврзани со приватноста и заштитата на личните податоци.</p> <p><a href="#">Академијата за судии и јавни обвинители</a> (АСЈО) во своите програми за обука цели кон зајакување на стручноста на судството и јавното обвинителство, но во рамки на програмите за</p>



The project is funded by the European Union.



The project is implemented by:



ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ  
CENTER FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



	<p>почетна и континуирана обука за судии и јавни обвинители недостасуваат обуки за заштитата на човековите права во дигиталниот простор вклучително и правото на приватност и заштита на лични податоци. Дополнително, има недостаток од истражувања за капацитетот на судството и јавното обвинителство за ефикасна заштита на правото на приватност и заштита на личните податоци, што е неопходно за развој на политики и ефективно спроведување на меѓународните стандарди. Јавните дебати и институционалниот дијалог на оваа тема се ограничени и недостасува хоризонтална соработка помеѓу клучните институции во ова област (судство, јавно обвинителство, АЗЛП, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, АСЈО, адвокати и граѓански организации). Овие недоследности може да резултираат со неефикасна судска заштита при повреда на личните податоци и правото на приватност, недоволен капацитет да се исполнат стандардите на ЕУ, недоверба во институциите и зголемен број на прекршувања на човековите права во дигиталниот простор вклучително и правото на приватност.</p>
<p><b>Кратко резиме на проектот</b></p>	<p>Цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на судството и јавното обвинителство во ефикасна заштита на приватноста на граѓаните, како и другите права и основни слободи засегнати од новите технологии во онлајн просторот во согласност со правото и стандардите на ЕУ.</p> <p>Проектот ќе им користи на крајните корисници на следниов начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Граѓаните и ранливите групи</b> ќе бидат едуцирани за правните инструменти кои им стојат на располагање за судска заштита</li> <li>• <b>Академијата за судии и јавни обвинители</b> ќе се стекне со наставни програми за обука на судии и јавни обвинители за заштита на лични податоци и правото на приватност на граѓаните во согласност со стандардите на ЕУ</li> <li>• <b>Судиите и јавните обвинители</b> ќе бидат обучени за ефикасна истрага, гонење и судска заштита при повреда на човековите права во онлајн просторот вклучително и правото на приватност и заштита на лични податоци.</li> <li>• <b>Агенцијата за заштита на лични податоци</b> ќе има корист од истражувачките активности во рамки на проектот како и активностите за соработка помеѓу клучните институции</li> <li>• <b>Министерство за внатрешни работи (МВР)</b> - најмалку 20 претставници од Одделот за компјутерски криминал и дигитална форензика ќе бидат обучени за заштита на лични податоци и правото на приватноста на граѓаните во согласност со стандардите на ЕУ</li> </ul>



The project is funded by the European Union.



The project is implemented by:



ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ  
CENTER FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Министерство за правда (МП)</b> – проектот ќе го вклучи МП во стратешките дискусии за политики каде што ќе можат да придонесат, но и да ги рефлектираат понатаму препораките во нивните стратешки документи за креирање политики</li> <li>• <b>Правници и адвокати</b>- ќе бидат вклучени во стратешките дискусии за политики, ќе споделуваат искуства и ќе даваат препораки за подобрување на политиките. Тие во својата деловна пракса ќе го користат “Водичот за заштита на човековите права во дигиталниот простор вклучително и правото на приватност “кој ќе биде подготвен во рамки на проектот.</li> <li>• <b>Граѓанските организации</b> - ќе бидат дел од институционалниот дијалог придонесувајќи кон соодветни политики за заштита на човековите права и правото на приватност во онлајн просторот</li> </ul>
<b>Крајни корисници</b>	Граѓаните вклучувајќи ги и ранливите групи; Академија за судии и јавни обвинители; Јавни обвинители; Судии; Агенција за заштита на лични податоци; Министерство за внатрешни работи; Министерство за правда; Граѓански организации; Адвокати и правници
<b>Локација</b>	Република Северна Македонија
<b>Цели</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подобрување на знаењата и вештините на сегашните и идните генерации на судии и јавни обвинители за заштита на правото на приватност и лични податоци во согласност со меѓународните стандарди.</li> <li>2. Зајакнување на правната рамка за подобрена ефикасност на правосудството за заштита на личните податоци и правото на приватност</li> <li>3. Промоција и поддршка на институционален дијалог за креирање политики помеѓу судството, јавното обвинителство, релевантните владини агенции (Агенција за заштита на лични податоци), граѓанските организации и другите засегнати страни, а со цел подобрување на политиките и правната рамка за справување со растечките предизвици за правата и слободите предизвикани од новата технологија</li> </ol>
<b>Активности</b>	<p>Работата на проектот е организирана во три групи на активности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Градење на капацитети</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Подготовка на анализа за потреби од обука и акционен план за обука за судството и јавното обвинителство</li> <li>1.2 Подготовка на програми за обука за судството и јавното обвинителство</li> </ol> </li> </ol>



The project is funded by the European Union.



The project is implemented by:



ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ  
CENTER FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



	<p>1.3 Усогласување на програмите за обука со АСЈО и интегрирање на обуките во програмата за обука на АСЈО</p> <p>1.4 Испорака на обуки за заштита на приватност, лични податоци и човекови права во онлајн просторот за судии и јавни обвинители</p> <p>1.5. Испорака на обука за обучувачи</p> <p><u>2. Истражување</u></p> <p>2.1. Подготовка на извештај за проценка на празнините и компаративна анализа за улогата на судството во Северна Македонија во заштита на правото на приватност и лични податоци</p> <p>2.2. Подготовка на Водич за заштита на човековите права и правото на приватност во дигиталниот простор за практична употреба на судии, јавни обвинители и адвокати</p> <p><u>3. Дијалог за креирање политики</u></p> <p>3.1 Подготовка на четири анализи за клучни ИКТ теми релевантни за правосудството</p> <p>3.2 Стратешки форуми за дискусии меѓу институциите околу клучните теми</p> <p>3.3 Интегрирање на заклучоците и препораките од стручните форуми во документ за креирање политики</p> <p>3.4 Јавна кампања за едуцирање на граѓаните за правните инструменти за заштита на човековите права во дигитален простори</p>
<p><b>Влијание/ Аутпути/Резултати</b></p>	<p><b>Влијание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Подобрена заштита на лични податоци и приватност погодени од новите технологии</li> </ul> <p><b>Аутпути:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготвена анализа за потребите за обуки на судството и јавното обвинителство</li> <li>• Наставни програми, методологии и материјали за обука за судии и јавни обвинители за заштита на правото на приватност и лични податоци</li> <li>• Интегрирана наставна програма за обука во програмата за обуки на АСЈО</li> <li>• Спроведени обуки за 100 судии и судски соработници, 50 јавни обвинители , 20 вработени во Министерството за внатрешни работи и обучени 5 експерти за заштита на правото на приватноста и човековите права на онлајн просторот</li> <li>• Анализа за проценка на недостатоците на судството во Северна Македонија за ефикасна заштита на правото на приватност и лични податоци</li> </ul>



The project is funded by the European Union.



The project is implemented by:



ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ  
CENTER FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Водич за заштита на човековите права и правото на приватност во дигиталниот простор за практична употреба на судии, јавни обвинители и адвокати</li> <li>• Подготвени анализи (1) Институционална поставеност за заштита на приватноста; (2) Употреба на алгоритми и вештачка интелигенција во судството; (3) Истражување и гонење на повреди на приватноста на социјалните мрежи; (4) Дигитализација на судството и заштита на податоците</li> <li>• Спроведени 4 форуми за дискусија со релевантни институции на клучните теми и подготвени препораки и заклучоци за креирање политики</li> <li>• Две видеа и шест инфографици за едуцирање на граѓаните за правните инструменти за заштита на човековите права во дигитален простор</li> </ul> <p><b>Резултати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зголемено знаење и вештини на постојните и идни судии и јавни обвинители за законодавството за заштита на лични податоци и правото на приватност во согласност со меѓународните правни стандарди</li> <li>• Зајакнуета правната рамка за подобрена ефикасност на правосудството за заштита на личните податоци и правото на приватност</li> <li>• Воспоставен широк политички дијалог помеѓу судството, релевантните владини агенции (Агенција за заштита на лични податоци), граѓанските организации и другите засегнати страни за подобрување на законодавството и политиките неопходни за справување со растечките предизвици за правата и слободите наметнати од новите технологии</li> </ul>
<p><b>Факти и бројки</b></p>	<p><b>Клучни факти и бројки релевантни за проектот:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Времетраење на проектот: 24 месеци</li> <li>• Датум на започнување: 1 февруари 2023 година</li> <li>• Датум на завршување: 31 јануари 2025 година</li> <li>• Вкупен буџет на проектот: 175,411.5 ЕУР</li> <li>• Придонес на ЕУ: 166,640.93 ЕУР</li> <li>• Процент на придонес на ЕУ: 95%</li> </ul>
<p><b>Контакт/информации</b></p>	<p><b>За повеќе информации: веб-адреса и детали за контакт</b></p> <p><a href="http://cpia.mk">http://cpia.mk</a>;  <b>Контакт:</b>  <b>Милена Јосифовска, Проектен менаџер</b></p> <p><a href="mailto:milena.josifovska@cpia.mk">milena.josifovska@cpia.mk</a>,  тел.+38975434084</p>